




КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРЕСЕЦИ НА УЛИЧНИ ПРОФИЛИ M=1:250





ПРЕСЕК 1-1 станбена улица
улица **ФРАНК ХАРКОТ МАНИНГ**

ПРЕСЕК 2-2 станбена улица
улица **Ѓорѓи Димитров-Б**



ПРЕСЕК 3-3 сервисна улица
улица **Ѓорѓи Димитров-Б**

ПРЕСЕК 4-4 станбена улица
улица **14-ти Декември**



ПРЕСЕК 5-5 сервисна улица
улица **М.Орешковиќ**

ПРЕСЕК 6-6 пристапна улица
улица **ЛОКОВ**

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
за населба "Кисела Вода" МЗ 70, локалитет 2, Блок 9
општина Кисела вода - Скопје
Измена и дополна

Плански период 2012-2017

СИНТЕЗЕН ПЛАН
- Планска документација-

КЛАСА НА НАМЕНИ:

- A - ДОМУВАЊЕ**
A2- Домување во станбени згради
- E - ИНФРАСТРУКТУРА**
E2- Комунална супраструктура - Трафостаница
- E - ИНФРАСТРУКТУРА**
E1- Комунална инфраструктура - Сообраќајници

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - 1.58ха
- ГП 1 - БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- РЛ - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГПП - ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- ГЛ - ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- ИЛ -ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА
- ЕЛЕМЕНТИ НА УЛИЧНА МРЕЖА
- ОСОВИНИ НА УЛИЦА
- ПГ - ПОДЗЕМНО ГАРАЖИРАЊЕ
- 276.38 - НИВЕЛМАНСКИ ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ
- i=1.38%
i=56.3 - ПОДОЛЖЕН НИВЕЛМАН
- - ВОДОВОДНА МРЕЖА ПОСТОЈНА
- - ВОДОВОДНА МРЕЖА ПЛАНИРАНА
- - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈНА
- - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНА
- - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈНА
- - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНА
- -ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА
- - ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА

СИНТЕЗЕН ПЛАН

| ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН - НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Број на градежна парцела | Површина на градежна парцела (м ²) | Површина за градоа (м ²) | Вкупна површина по катови (м ²) | Коэффициент на искористеност (K) | Намена на земјиштето и градбите | Класа на намена | Компатибилна намена во приземје | Максимален дозволен % на зборот на единичната класа на намена однос на основната класа на намена на планот | Процент на изграденост (%) | Максимална висина на венец | Максимален број на катови | Погребен број на паркинг места |
| 1 | 2124 | 536 | 4824 | - | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | - | постојна | П+8 | |
| 2 | 1603 | 858 | 4290 | - | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | - | постојна | П+4 | |
| 3 | 334 | 140 | 665 | 2.0 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 42 | 14.7 | П+3+Пк | |
| 4 | 443 | 141 | 564 | 1.27 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 31.8 | 13.2 | П+3 | |
| 5 | 473 | 161 | 644 | 1.37 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 34.2 | 13.2 | П+3 | |
| 6 | 1081 | 580 | 5075 | 4.69 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 53.6 | 25.2 | П+7+Пк | |
| 7 | 839 | 408 | 3570 | 4.2500 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 48.6 | 25.2 | П+7+Пк | |
| 8 | 501 | 180 | 720 | 1.44 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 35.9 | 13.2 | П+3 | |
| 9 | 390 | 172 | 688 | 1.76 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 44.1 | 13.2 | П+3 | |
| 10 | 380 | 151 | 717.25 | 1.88 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 39.7 | 14.7 | П+3+Пк | |
| 11 | 602 | 372 | 3281.25 | 5.43 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 61.6 | 25.2 | П+7+Пк | |
| 12 | 765 | 512 | 4480 | 5.7 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 65.1 | 25.2 | П+7+Пк | |
| 13 | 379 | 263 | 1775.25 | 4.7 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 69.8 | 19.2 | П+5+Пк | |
| 14 | 284 | 107 | 508.25 | 1.78 | домување во станбени згради | A2 | A4, B1, B2, B4, B3, B4, ДЗ | 40% | 37.7 | 14.7 | П+3+Пк | |
| 15 | 198.8 | 15 | 15 | 0.08 | трафостаница | E2 | / | / | 7.5 | / | П | |

КООРДИНАТИ НА ПЛАНСКИ ОПФАТ:



| | | |
|----|-----------|-----------|
| T1 | 536923.02 | 647731.28 |
| T2 | 537043.09 | 647778.88 |
| T3 | 537087.85 | 647665.10 |
| T4 | 537050.42 | 647602.10 |
| T5 | 536977.36 | 647659.20 |

КООРДИНАТИ НА ОСОВИНСКИ ТОЧКИ НА СООБРАЌАЈНИЦИ:

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| T1 | 536923.02 | 647731.28 |
| T01 | 537621.00 | 648426.49 |
| T02 | 537720.67 | 648365.33 |
| T2 | 537043.09 | 647778.88 |
| T03 | 537766.00 | 648175.76 |
| T04 | 537470.51 | 648357.39 |
| T3 | 537087.85 | 647665.10 |
| T4 | 537050.42 | 647602.10 |

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

- ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ: 15777м²
- ПОВРШИНА ПОД ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ: 10208.8м²
- УТВРДЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ: 4596м²
- ВКУПНА ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА: 26252.5м²
- БРОЈ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ: 15
- (A2- Домување во станбени згради-14, E2-Трафостаница)
- ПОВРШИНА ПОД СООБРАЌАЈНИЦИ: 5568.2м²



| | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------------|---------------|
| ЗУМ ПРОЕКТ СКОПЈЕ e-mail: zumproekt@zumproekt.mk | | ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за населба "Кисела Вода" МЗ 70, локалитет 2, Блок 9 општина Кисела вода - Скопје Плански период 2012-2017 | | |
| | | донесувач на планот: О.К.Вода | | |
| управител диа Иво Ѓорѓиев | диа Иво Ѓорѓиев | овластување бр: 0.0101 | прилог: СИНТЕЗЕН ПЛАН | |
| соработник: диа Нина Сврајц | размер М= 1:1000 | ТЕХ. БР. ДАТА | 02/12-У Септември 2013 | лист бр: 5 |